

ПРАВОПИС НА СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ДА (СВЕТЛИНАТА ДЕНОТ)

ДА - Светлината дневна Сончева како стварност. Фактичка состојба.

ДЕ - Светлината дневна Сончева во идејна замисла.

ДИ - Светлината дневна Сончева во процес на раѓање и зголемување.

ДО - Светлината дневна Сончева во процес на вознес, возвишување.

ДУ - Светлината дневна Сончева во процес на пад од возвишеноста.

Д - Светлината дневна Сончева како стварност воопшто. Фактичка состојба.

Во старата Македонија, старите Македонци верници по учењето на Религијата на Сонцето, а тоа е ВЕРАТА, го создале првиот слогов стар Македонски јазик, а подоцна и светски јазик - јазикот на Светлината Божествена на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на површината на Земјата на сите времиња, таа Светлина Божествена, видлива и невидлива како позитивност на Сончевата аура на Небото и на Земјата, во денски циклуси ја нарекувале со слогот ДА-ДЕНОТ СВЕТЛИНАТА. ДА-ДЕНОТ СВЕТЛИНАТА или СВЕТЛИНАТА ДНЕВНА е период кога се осветлува површината на Земјата со нејзиното движење околу својата оска, која постојано е изложена кон страната на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и има присуство на неговата СВЕТЛИНА, Обична и Божествена на површината на Земјата. Со присуството во ДНЕВНИОТ циклус на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА, која доминира на површината на Земјата, античките Македонци верници прикажувале дека тоа е личната страна на Земјата, а кога е отсутна и настапува ноќта, го нарекувале грбот на површината на Земјата и повторно има доминација на ТЕМНИНАТА како природна негативност, на непотребно зло и противник на животот Земен, на неговите услови и вредности. Зборот ДЕНОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во стара Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ДЕ(ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА) НО(НАША) над Т(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење на Земјата. На 22 јуни во 12 часот е најголемото годишно, светлопозитивно астрално Божествено ВОЗВИШУВАЊЕ на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небесниот свод, куполата над површината на Земјата,

кога и ДЕНОТ ја достигнува својата максимална големина во времетраење. Со таа најголема светлопозитивна ВОЗВИШЕНОСТ на Небесниот свод, куполата ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) го има и најсилното светлопозитивно зрачење со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на површината на Земјата. По учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е таткото кој со своите вечни денски и годишни циклуси на површината на Земјата, а тоа е мајката, ја осветлува и загрева или ја оплодува со својата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА и создава климатски услови за

тоење, античките Македонци го нарекувале тој временски период, период на доминација на СВЕТЛИНАТА Божествена на Сончевите аури и на верниците над ТЕМНИНАТА, над негативноста, злото во природата и во луѓето со зборовите ДРЕВНАТА, ДРЕВНОСТА и други слични зборови. Зборот ДРЕВНАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во стара Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на Д(ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА) РЕ(СОНЧЕВА) В(БОЖЕСТВЕНА) НА(НАША) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста,

СТАРИОТ ДРЕВЕН МАКЕДОНСКИ

живот и за сите други вредности на род и благодет, потребни за животните циклуси и процеси во растителниот и во животинскиот свет, каде припаѓа и човекот. Со тоа ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е вечната и единствена, позитивна првопричина на сите циклуси, процеси, услови и вредности на животот Земен или е ДИКТАТОРОТ нивен со ДИКТАТУРАТА своја вечна, високопозитивна на површината на Земјата. Зборот ДИКТАТОРОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во стара Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ДИ(ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА) К(ВОЗВИШЕНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) над ТО(ТЕМНИНАТА) РО(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење на Земјата. Зборот ДИКТАТУРАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ДИ(ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА) К(ВОЗВИШЕНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) над ТУ(ТЕМНИНАТА) РА(СОНЧЕВА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со создавањето на учењето и начинот на живеење на Религијата на Сонцето во античка Македонија со повеќе илјади години на нејзиното пос-

злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ДРЕВНОСТА ја има религиозната состојба на Сончевите аури и на луѓето по циклуси и по генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на Д(ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА) РЕ(СОНЧЕВА) В(БОЖЕСТВЕНА) НО(НАША) С(СВЕТЛИНАТА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Со процесите на светлото, позитивно зрачење се создаваат процеси на борба и творештво со светлото позитивно возвишување и возвишеност на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на небесниот свод, по место и време на постоење над површината на Земјата. Со процесите на борба по денски и годишни циклуси ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) постигнува победи над земната негативност. Тоа е темнината ноќна и студот зимски како не-

Атанас Пчеларски

Контакт со авторот:
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

потребно зло на процесите на живот на Земјата. Со процесите на борба и творештво во денските и годишните циклуси се создаваат и позитивните полиња на совршенство, убавина, вистина, правда, љубов, добрина, совест, свест, чест, чесност, чистина, достоинство, доблест, ред, мир, мудрост, радост, веселост, среќа, слобода, богатство, одговорност, дисциплина и многу други такви вредности и норми на живот. Со процесите на создавање, во денските и годишните циклуси, се остваруваат творби, дела, род и благодет како естет-

деле своите генерациски аури Лични, Семејни, Колективни и Народната со вградувањето на трите негови вечни закони, правила и завети на постоењето на светлопозитивната ДОМИНАЦИЈА, светлопозитивната ВОЗВИШЕНОСТ и Принципот на ЦЕНТАРОТ. За да опстојат сите позитивни аури и нивоа кои се изградени со постоење на високопозитивни односи се јавила потребата од постоење на Водачи на светлината, кои ќе ги водат ауриите по патот на светлината, позитивноста или вистината, со што треба да се постигнат потребните, веќе позитивни полиња и многу други вредности и норми на живот по место и по време на постоење. Сите аури на верниците Лични, Семејни, Колективни имале постојана потреба од соработка меѓу себе и остварување високи, светли, позитивни односи, како и потреба од светло и позитивно сплотување во извршувањето на различни потребни обврски за создавање различни вредности од јавен интерес по место и по време на живеење. Со создавањето на блиски позитивни односи на ауриите од различни нивоа и резултатите од сè тоа како вредности и услови на живот во духовната поврзаност на еден и ист јазик се создавала Народната аура по место и по време на живеење на површината на Земјата. Со создавањето на Народната аура од древните Македонци верници во древната Македонија се создала и потребата од постојана сплотеност на сите нејзини помали, позитивни нивоа, како аури Лични, Семејни, Колективни, а се јавила и потреба од создавање и одржување на високопозитивни и чисти односи меѓу нив. Потребата од одржување на нивното високо, позитивно единство во сплотеност, потребата од заеднички напори за борба и творештво за постигнување поголеми и трајни победи над негативноста во природата и во луѓето, создавање на творби, дела, род и благодет за своите и за идните генерации на верници. Од сите позитивни потреби на верниците се создала Народната аура која требало да се раководи според систем на позитивни вредности обединети во еден центар и ставени на едно високопозитивно место. Според учењето и начинот на живеење на Религијата на Сонцето, од таа потреба се родила ДРЖАВАТА како систем на позитивни вредности и како управување на Народната аура. Зборот ДРЖАВАТА ја има религиозната состојба на Сончевите аури и на луѓето по циклуси и генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата за верниците, спо-

ред која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на Д(ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА) Р(СОНЧЕВА) ЖА(ПРОСТОРНА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето. Како што ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) ги има процесите на светлопозитивното зрачење со својата аура во небесниот и земниот простор, така и Народната аура како највисоко, светло, позитивно ниво ги има најсилните процеси на светлопозитивното зрачење на земниот простор во своето место и време на постоење на површината на Земјата. Затоа, тој непрекинат процес на светлопозитивното зрачење на Народната аура во своето место и време на постоење е наречен ДРЖАВАТА, според Светото писмо и со него се искажува религиозната состојба на постоење на Д(СВЕТЛИНАТА ДНЕВНА) Р(СОНЧЕВА) ЖА(ПРОСТОРНА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), над негативноста, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење. Со своите вечни, непрекинати денски и годишни циклуси, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) првостепено ја создава ДРЖАВАТА како религиозна состојба на Небото и на Земјата со своја аура. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), старите, древни, антички Македонци во старата, древна, античка Македонија ја создавале, симболично, истата религиозна состојба со Народната аура и симболично ја нарекувале со истиот збор и религиозна состојба на ДРЖАВАТА на верниците на Земјата. За раководењето на Народната аура од истата, по системот на ОЛИМПОТ, транспарентно и јавно се избирале физички и духовно најсовршените верници, односно верник или верничка, со лична, внатрешна, астрална, светлопозитивна, највозвишена аура за Водач на светлината, кој е Водач на Народната аура или на Државата со титулата КРАЛОТ. Зборот КРАЛОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонски верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на К(ВОЗВИШЕНОТО) РА(СОНЦЕ) ЛО(ЉУДСКО) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата.

АНТИЧКИ
ЈАЗИК

ски вредности на површината на Земјата. Процесите на силното позитивно зрачење овозможуваат создавање процеси на борба и творештво, а со нив и естетски резултати, услови и вредности на вечните процеси на живот на Земјата на Сончевото зрачење. Тоа е изразено во зборот, јазикот, говорот, речта, писмото на астралната Божествена светлина на Сончевата аура. Тоа е вистинското СВЕТО ПИСМО, кое ги вклучува религиозните дејства, состојби и значење на зборот ДУМАТА. Зборот ДУМАТА ја има религиозната состојба на Сончевите аури и на луѓето по циклуси и генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на ДУ(ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА) МА(МОЈА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето. Во античка Македонија античките Македонци верници по учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА го имитирале и го поддржувале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и ги гра-

ПРОДОЛЖУВА